

Службен весник

на Република Македонија

Број 145

24 октомври 2013, четврток

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3493. Одлука за висината на надоместокот за издавање на контролните марки за означување на брашно.....	2	3501. Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за насоки за известување при неусогласеност и преземање на итни мерки бр. 13.....	6
3494. Решение за именување директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи	2	3502. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона-Скопје за месец октомври 2013 година	12
3495. Решение за именување државен секретар во Министерството за локална самоуправа	2	3503. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	13
3496. Решение за именување членови на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој	2	3504. Правилник за изменување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување	13
3497. Решение за именување директор на ЈУ Национален парк Маврово, Маврови Анови	2	3505. Национална сортна листа.....	14
3498. Објава од Министерството за надворешни работи	2	3506. Правилник за дополнување на Правилникот за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материји	16
3499. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат	3	Огласен дел	1-64
3500. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за пренесување на корисничко право со склучување на договор со непосредна спогодба и потребната документација	3		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3493.

Врз основа на член 16-г став (6) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/2010, 53/11, 55/2012 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КОНТРОЛНИТЕ МАРКИ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА БРАШНО

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот за издавање на контролните марки за означување на брашно.

Член 2

Висината на надоместокот за издавање на контролните марки за означување на брашно, по тип и по еден примерок со вклучен данок на додадена вредност изнесува:

- контролна марка тип А за пакувања од 1, 2, 5, 10 и 20 килограми и за непакувано брашно, односно брашно кое е во рефусна состојба - 0.5 денари и
- контролна марка тип Б за пакувања од 25, 50 и поголеми од 50 килограми – 1,5 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7796/1
22 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3494.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 октомври 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ

1. За директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, се именува Валентина Божиновска, досегашен директор на Комисијата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7674/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

3495.

Врз основа на член 39-а став 2 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 октомври 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

1. За државен секретар во Министерството за локална самоуправа се именува Билјана Цветановска - Гугоска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7675/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

3496.

Врз основа на член 29 став 2 и член 30 став 3 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2013 и 137/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16 октомври 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

1. За членови на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој се именуваат:

- Борка Ковачевиќ
- Александар Петрески
- Гоце Новачевски
- Орце Симов.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7676/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

3497.

Врз основа на член 141 став 1 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012 и 13/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16 октомври 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО, МАВРОВИ АНОВИ

1. За директор на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови се именува Онер Јакупоски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7677/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

3498.

ОБЈАВА

Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Чешка за меѓународен патен превоз на патници и стоки, склучена во Скопје на 17 април 2012 година, ратификувана со Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Чешка за меѓународен патен превоз на патници и стоки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/2012), е влезена во сила на 4 октомври 2013 година.

15 октомври 2013 година
Скопје

Министер,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**3499.**

Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 04/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12 и 171/12), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА
ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ
СЕ УПОТРЕБУВААТ

Член 1

Во Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/05, 147/08, 55/09, 141/09, 62/10, 12/11, 8/12, 20/12, 61/12, 124/12, 155/12 и 83/13) во Прилог 2 - Кодекс на шифри за пополнување на ЕЦД, во рубрика 29 – Излезен/влезен Царински орган, во табеларниот дел точката „V. ЦАРИНАРНИЦА БИТОЛА 5000“ се менува и гласи:

”

V. ЦАРИНАРНИЦА БИТОЛА	5000
Царинска испостава БИТОЛА	5010
Царинска испостава ПОШТА БИТОЛА	5015
Царинска испостава МЕЦИТЛИЈА Отсек за стоково царинење	5020
Царинска испостава МЕЦИТЛИЈА Отсек за патнички промет	5021
Царинска испостава ПРИЛЕП	5030
Царинска испостава ОХРИД	5040
Царинска испостава АЕРОДРОМ ОХРИД	5042
Царинска испостава СВ. НАУМ	5051
Царинска испостава СТРУГА	5060
Царинска испостава КАФАСАН Отсек за стоково царинење	5070
Царинска испостава КАФАСАН Отсек за патнички промет	5071
Царинска испостава СТЕЊЕ	5081
Царинска испостава БЛАТО	5091
Царинска испостава ЦЕПИШТЕ-ТРЕБИШТЕ	5095

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-30820/3

18 октомври 2013 година
СкопјеМинистер за финансии,
Зоран Ставрски, с.р.**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****3500.**

Врз основа на член 36 став 8 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 106/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА БАРАЊЕТО ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИС-
НИЧКО ПРАВО СО СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА И ПОТРЕБНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на барањето за пренесување на корисничко право со склучување на договор со непосредна спогодба и потребната документација.

Член 2

Барањето за пренесување на корисничкото право со склучување на договор со непосредна спогодба ги содржи следните податоци:

1. Назив на органот до кој се поднесува барањето.
2. Назив на образецот.
3. Податоци за подносителот на барањето.
4. Податоци за договорот за кој се бара пренесувањето на корисничкото право со склучување на договор со непосредна спогодба.
5. Основ по кој договорот престанал да важи.
6. Податоци за земјиштето за кое се бара пренесување на корисничко право
 - катастарска општина;
 - катастарска парцела;
 - место викано;
 - катастарска култура;
 - катастарска класа;
 - површина (метри квадратни) и
 - имотен/поседовен лист.
7. Датум и место на поднесување на барањето и
8. Потпис/печат на барателот.

Барањето од став 1 на овој член се поднесува на образец со А4 формат во бела боја кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето од член 2 на овој правилник во случај на смрт на закупецот согласно член 36 став 3 од Законот за земјоделското земјиште, се приложува следната документација:

- копија од важечка лична карта или патна исправа на барателот;

- извод од матична книга на умрените за закупецот;
- правосилно судско решение или нотарски акт за спроведена оставинска постапка;
- договор за закуп за кој се бара пренесување на корисничкото право;
- записник за воведување во владение;
- геодетски елаборат;
- доказ за подмирена закупнина и
- спогодба за начинот на пренесување на корисничкото право (доколку постои повеќе од еден наследник).

Потребната документација од став 1 на овој член се доставува во оригинал или во фотокопија заверена на нотар.

Член 4

Кон барањето од член 2 на овој правилник во случај на отварање на стечајна постапка согласно член 36 став 1 од Законот за земјоделското земјиште, се приложува следната документација:

- тековна состојба на правното лице издадено од Централниот регистар на Република Македонија на по-стара од еден месец;
- договор за закуп за кој се бара пренесување на корисничкото право;
- записник за воведување во владение доколку договорот за закуп не е склучен врз основа на член 62 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/98, 18/99 и 2/04);
- геодетски елаборат;
- доказ за подмирена закупнина;
- решение за отварање на стечајна постапка;
- решение за затварање на стечајна постапка и
- спогодба за начин на пренесување на корисничко право (само доколку постојат повеќе од еден правни следбеници).

Потребната документација од став 1 на овој член се доставува во оригинал или во фотокопија заверена на нотар.

Член 5

Кон барањето од член 2 на овој правилник во случај на статусна промена (присоединување, спојување или поделба) согласно член 36, став 1 од Законот за земјоделското земјиште, се приложува следната документација:

- тековна состојба на правното лице издадено од Централниот регистар на Република Македонија на по-стара од еден месец;
- договор за закуп за кој се бара пренесување на корисничкото право;
- записник за воведување во владение доколку договорот за закуп не е склучен врз основа на член 62 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/98, 18/99 и 2/04);
- геодетски елаборат;
- доказ за подмирена закупнина;

- нотарски акт за извршена статусна промена;
- доказ од Централен регистар за извршен упис на статусната промена во трговскиот регистар или друг регистар на упис и
- спогодба за начин на пренесување на корисничко право (само доколку постојат два или повеќе правни следбеници).

Потребната документација од став 1 на овој член се доставува во оригинал или во фотокопија заверена на нотар.

Член 6

Кон барањето од член 2 на овој правилник во случај на бришење на индивидуалниот земјоделец од Регистарот за вршители на земјоделска дејност согласно член 36 став 5 од Законот за земјоделското земјиште, се приложува следната документација:

- копија од важечка лична карта или патна исправа на барателот;
- договор за закуп за кој се бара пренесување на корисничкото право;
- записник за воведување во владение;
- доказ за подмирена закупнина;
- потврда за бришење од Регистарот за вршители на земјоделска дејност;
- извод од матична книга на родени за лицето на кое се бара пренесување на корисничко право и копија од лична карта;
- доказ за упис во единствениот регистар на земјоделски стопанства или решение за регистриран вршител на земјоделска дејност;
- изјава за согласност од лицето на кое се бара пренесување на корисничкото право и
- доказ за сродство (извод на родени или извод на венчани).

Потребната документација од став 1 на овој член се доставува во оригинал или во фотокопија заверена од нотар.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за пренесување на корисничко право со склучување на договор со непосредна спогодба и потребната документација („Службен весник на Република Македонија“ бр.94/11).

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22–15946/6
8 октомври 2013 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
Сектор за регистрирање и управување
со земјоделско земјиште

БАРАЊЕ
за пренесување на корисничко право со склучување на договор со
непосредна спогодба

1.Податоци за подносителот на барањето.

Име и презиме/назив _____
Адреса на живеење/седиште _____
ЕМБГ/ЕМБС _____

2.Податоци за земјоделското земјиште во државна сопственост за кое се бара пренесување на корисничкото право и тоа за КПбр. _____, место викано _____, катастарска култура _____, катастарска класа _____, површина _____ (метри квадратни), евидентирано на имотен/поседовен лист бр. _____ за КО _____.

Согласно член 36 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 106/13), се поднесува барање за пренесување на корисничкото право со склучување на договор за закуп со непосредна спогодба поради престанување на важење на договорот за закуп бр. _____ од _____ година, склучен помеѓу _____ и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, од причини утврдени во член 35 став 1 алинеја _____ од Законот за земјоделското земјиште.

БАРАТЕЛ,

Датум и место

(потпис)

3501.

Врз основа на член 69 алинеја 2 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ број 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11 и 69/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**НАРЕДБА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ЗА НАСОКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ
ПРИ НЕУСОГЛАСЕНОСТ И ПРЕЗЕМАЊЕ НА ИТНИ МЕРКИ БР. 13**

Член 1

Со оваа наредба се пропишува начинот на спроведување на меѓународниот стандард за насоки за известување при неусогласеност и преземање на итни мерки бр. 13.

Член 2

Во постапката за известување при неусогласеност и преземање на итни мерки, може да се примени меѓународниот стандард за насоки за известување при неусогласеност и преземање на итни мерки бр. 13 кој е даден во Прилог и е составен дел на оваа наредба.

Член 3

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-250/4
10 октомври 2013 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

**НАСОКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ПРИ НЕУСОГЛАСЕНОСТ И ПРЕЗЕМАЊЕ НА ИТНИ
МЕРКИ**

Фитосанитарна мерка бр. 13

(2001)

ОДОБРЕНО

Овој стандард е усвоен на третата сесија од времената Комисија за фитосанитарни мерки во април 2001 година.

ВОВЕД

ПРЕДМЕТ

Овој стандард ги пропишува мерките кои треба да бидат преземени од земјите во врска со известување за:

- увезена пратка која не ги исполнува фитосанитарните услови при откривањето на одредени контролирани штетни организми и
- увезена пратка која не ги исполнува фитосанитарните услови во однос на документите за фитосанитарна сертификација.

ЛИТЕРАТУРА

Меѓународна конвенција за заштита на растенијата, 1997 IPPC, ФАО, Рим.

Поимник на фитосанитарни термини, ISPM бр. 5, ФАО, Рим.

Систем за сертификација на извоз, 1997 ISPM бр. 7, ФАО, Рим.

Определување на статусот на штетните организми во дадено подрачје, 1998 ISPM бр. 8, ФАО, Рим.

Насоки за фитосанитарни сертификати, 2001 ISPM бр. 12, ФАО, Рим.

ДЕФИНИЦИИ

Дефинициите за фитосанитарни термини употребени во овој стандард може да се најдат во ISPM бр. 5 (*Поимник на фитосанитарни термини*).

ПРЕГЛЕД НА УСЛОВИ

Меѓународната конвенција за заштита на растенијата (во натамошниот текст IPPC) донесе одредба договорните страни да ги пријават посебните случаи на неусогласеност на пратките со фитосанитарните услови за увоз, вклучувајќи ја нивната поврзаност со документацијата или да пријават соодветни итни мерки, кои ќе се преземат за откривање на штетните организми во пратката, која што претставува потенцијален фитосанитарен ризик. Договорната страна-увозник треба да ја извести

договорната страна-извозник во најкраток можен рок за посебните случаи на неусогласеност и непходните мерки кои се применети врз увезените пратки. Известувањето треба да ја утврди природата на неусогласеност и начинот на кој договорната страна-извозник треба да врши испитување, како и да ги преземе неопходните мерки. Договорните страни-увозници треба да побараат извештај за добиените резултати од испитувањето.

Потребните податоци за известувањето ги содржат: референтниот број, датумот на известувањето, идентитетот на Националните организации за заштита на растенијата (во натамошниот текст NPPOs), идентитетот на пратката со датумот на првата мерка, причините за преземената мерка, информации за природата на неусогласеност односно итна мерка и применетите фитосанитарни мерки. Известувањето треба да биде навремено и да има соодветна форма.

Земјата-увозник треба да ги испита сите нови или неочекувани фитосанитарни случаи за кои се преземени итни мерки, со цел да се определи дали тие се оправдани и дали се потребни измени на фитосанитарните услови. Земјите-извозници треба да ги испитаат посебните случаи на неусогласеност, за да ја утврдат можната причина. Известувањата за посебните случаи на неусогласеност или преземањето на итни мерки поврзани со реекспорт се однесуваат на земјата која врши реекспорт. Известувањата за посебните случаи на неусогласеност или преземањето на итни мерки поврзани со транзитни пратки се однесуваат на земјата извозник.

УСЛОВИ

1. Цел на известувањата

Известувањата ги обезбедува земјата-увозник на земјата извозник за да се идентификуваат констатираните недостатоци на пратката за неусогласеност со посебните фитосанитарни услови за увоз или да известат за преземање на итни мерки при откривање на штетни организми, кои се потенцијален ризик. Употребата на известувањето и за други цели е прифатливо а треба да се преземе само со цел за меѓународна соработка за спречување на увоз и/или ширењето на контролирани штетни организми (IPPC член I и VIII). При неусогласеност, известувањето има за цел да помогне во испитувањето на причините за неусогласеност и со олеснување на чекорите да се спречи повторувањето на таквите случаи.

2. Користење на податоци за известување

Известувањето вообичаено е двострано. Известувањата и податоците кои се користат за известување се потребни за службени цели и може лесно да бидат погрешно сфатени или злоупотребени, доколку се користат делови од текстот и несоодветно. За да се намали степенот на погрешното разбирање или злоупотреба, земјите треба да внимаваат, поради безбедност, известувањата и податоците за известување примарно да се доставуваат исклучиво на земјата-извозник. Особено земјата-увозник треба да контактира со земјата-извозник и да и овозможи на земјата-извозник да ги испита случаите на неусогласеност за да направи корекции каде што е неопходно. Ова треба да се направи пред промената на фитосанитарниот статус на производот или подрачјето, како и да се пријават или потврдат и другите недостатоци на фитосанитарниот систем во земјата-извозник (да се види добрата пракса на известување при следење во ISPM бр. 8 од 1998 година).

3. Одредби на IPPC поврзани со известувањето

Утврдувањето на системи за рутинска пракса за известување се заснова на неколку одредби на IPPC, резимирани со следното:

- Член VII.2(f) гласи: „ Договорните страни-извозници, за најкратко време треба да ја известат засегнатата договорна страна-извозник или пак засегнатата договорна страна реекспортер за утврдените случаи на неусогласеност за фитосанитарната сертификација. Договорната страна-извозник или пак засегнатата договорна страна реекспортер треба да ги испита и по барање да ја известат за резултатите од испитувањето засегнатата договорна страна-увозник.“

- Во член VII.6 е пропишано дека договорните страни може да преземат „соодветни итни мерки при откривањето на штетни организми, кои претставуваат потенцијална закана за нивните територии или да го пријават нивното откривање. Секоја таква мерка се проценува што поскоро, за да се оправда нејзиното продолжување. За преземената мерка веднаш се известува засегнатата договорна страна, Секретаријатот и Регионалната организација за заштита на растенијата кај која членува договорната страна.“

- Член VIII.1 гласи: „ Договорните страни соработуваат едни со други до највисок можен степен при постигнувањето на целите на оваа конвенција“.

- Член VIII.2 гласи: „ Секоја договорна страна определува контакт лице за размена на информации поврзани со спроведувањето на оваа конвенција.“

Земјите кои не се договорни страни на IPPC се охрабруваат да ги користат системите за известување, опишани во овој стандард (IPPC член XVIII).

4. Основа за известување

Во најголемиот број случаи, известувањето се обезбедува како резултат на откривањето на контролирани штетни организми кај увезените пратки. Постојат и други случаи на неусогласеност за кои се потребни фитосанитарни мерки и известувања. При нови или неочекувани фитосанитарни ситуации треба да се преземат итни мерки за кои исто така треба да се известат земјата-извозник.

4.1. Случаи за неусогласеност

Земјите треба двострано да се договорат во кои случаи на неусогласеност треба да се известуваат. При отсуство на такви договори, земјата-увозник треба да се придржува на следното:

а) Непочитување на фитосанитарните услови за увоз.

б) Откривање на контролирани штетни организми.

в) Непочитување на условите за документација и тоа:

- немање на фитосанитарен сертификат;
- незаверени измени или бришења на фитосанитарниот сертификат;
- недостаток на податоци на фитосанитарниот сертификат и
- лажен фитосанитарен сертификат;

г) Забранети пратки.

д) Забранети елементи во пратки (почва).

ѓ) Податоци за неуспешни третирања.

е) Повторени случаи на забранети елементи во пратки кај мали, некомерцијални количини, носени од патниците или пратени по пошта.

Во исклучителни случаи за неусогласеност на пратката со фитосанитарните услови за увоз треба да се извести земјата-извозник дали за истата е потребен фитосанитарен сертификат.

4.2. Итни мерки

Итните мерки се преземаат доколку кај увезената пратка се откријат:

- контролирани штетни организми, кои не се посочени како поврзани со пратката од страна на земјата-извозник и
- организми кои претставуваат потенцијална фитосанитарна опасност.

5. Временски период на известување

Известувањето треба да се обезбеди веднаш по утврдувањето на неусогласеноста или потребата од итна мерка, како и за преземените фитосанитарни мерки. Доколку има значително доцнење при утврдување на причината за известување (идентификација на организам), може да се обезбеди прелиминарно известување.

6. Податоци вклучени во известувањето

Известувањето треба да има доследна форма и да вклучува одредени минимални податоци. Националните организации за заштита на растенијата (NPPOs) се задолжуваат да обезбедат дополнителни податоци, доколку истите се сметаат за релевантни и важни или ако истите се побарани од земјата-извозник.

6.1. Потребни податоци

Известувањата треба да ги содржат следните податоци:

- а) Референтен број. Земјата-известувач треба да има опрема за следење на испратеното соопштение на земјата-извозник. Тоа треба да биде единствен референтен број или бројот на фитосанитарниот сертификат поврзан со пратката;
- б) Датумот на кој е пратено известувањето;
- в) Назив на NPPO на земјата-увозник;
- г) Назив на NPPO на земјата-извозник;
- д) Идентитетот на пратката. Пратките треба да се идентификуваат со бројот на фитосанитарниот сертификат или со упатување кон друг документ, вклучувајќи класа на пратката и научно име (најмалку видот на растението) за растенијата или растителните производи;
- ѓ) Идентитет на примачот и испраќачот;
- е) Датум на прва преземена мерка врз пратката;
- ж) Посебните податоци за природата на неусогласеност и итните мерки се:
 - идентитет на штетниот организам (види оддел 8);
 - зафатеност на дел или на целата пратка;
 - проблеми со документацијата и
 - неусогласени фитосанитарни услови за увоз.

- з) Преземени фитосанитарни мерки. Фитосанитарните мерки треба да бидат точно опишани и да бидат утврдени деловите на пратката кои се зафатени од мерката;
- с) Ознаки за проверка на точноста. Земјата-увозник треба да има механизам за проверка на точноста на валидниот документ (печат, меморандум, овластен потпис).

6.2. Дополнителни податоци

По барање, дополнителните податоци се ставаат на располагање на земјата-извозник и истите треба да содржат:

- примерок од фитосанитарниот сертификат или друг соодветен документ;
- дијагностички резултати;
- поврзаност на штетниот организам со делот од пратката каде е откриен истиот или зафатеноста врз пратката и
- други податоци кои се ценат како корисни кај земјата-извозник, за да може да утврди или корегира неусогласеност.

6.3. Форми, кодови, кратенки или акроними

Ако формите, кодовите, кратенките или акронимите се користат при известување при дополнителни информации, по барање земјите треба да стават на располагање соодветен материјал за појаснување.

6.4. Јазик

Јазикот користен за известување и дополнителните информации треба да соодветствува на јазикот кој го применува земјата-известувач, освен ако е поинаку договорно со двостран договор. Кога податоците се бараат преку контакт лица, истите треба да се обезбедат на еден од јазиците на ФАО (IPPC член XIX.3(e)).

7. Документација и средства за комуницирање

Земјата-увозник треба да ги чува документите за известување, а дополнителните податоци и сродните документи најмалку една година по датумот на известувањето. Електронските известувања треба да се користат заради ефикасност и итност по потреба.

Известувањата треба да се праќаат до контакт лицето на IPPC или кога нема утврдено такво контакт лице, до NPPO на земјата-извозник, освен ако постојат двострани договори со кои се прецизира до кого треба да се прати известувањето. Соопштенијата од официјалните контакт лица се сметаат за автентични, освен ако NPPO на земјата-увозник посочи други официјални субјекти.

8. Идентификување на штетни организми

Со идентификување на штетните организми кај увезените пратки треба да се утврди дали истите се или треба да бидат контролирани штетни организми, со цел да се оправда фитосанитарната или итната мерка. Соодветно откривање не е можно доколку:

- примерокот(ците) се во фенофаза или состојба, која го отежнува процесот на идентификување и
- нема на располагање соодветна таксономска експертиза;

Доколку фазата за идентификување не е можна, тогаш е потребно да се наведе причината за известувањето.

При утврдување на штетни организми, земјите-увозници треба:

- да бидат во можност, по барање, да ги пропишуваат соодветните постапки за дијагноза и земање на примероци, вклучувајќи го и идентитетот на дијагностичарот и/или лабораторијата и во соодветен период да ги зачуваат (една година по направеното известување или пак додека не се спроведе неопходното испитување) доказите за соодветните примероци или материјали, како би се обезбедила веродостојност на потенцијалните контраверзни утврдувања;
- да укажат на фазата на животниот циклус на штетниот организам и неговата резистентност доколку е потребно и
- да обезбедат податоци за видот, доколку е можно или на такво таксономско ниво кое ги оправдува преземените службени мерки.

9. Истражување на неусогласеност и преземање на итни мерки

9.1. Неусогласеност

Земјата-извозник треба да ги испитува случаите на неусогласеност за да ја утврди можната причина со цел да се избегне повторувањето. По барање, резултатите од испитувањето треба да се соопштат на земјата-увозник. Доколку резултатите од испитувањето покажуваат промена на статусот на штетните организми, потребно е овие податоци да се соопштат во согласност со добрата пракса, дадени во ISPM бр. 8 од 1998 година.

9.2 Преземање на итни мерки

Земјата-увозник треба да испитува нови или неочекувани фитосанитарни состојби за да ги оправда преземените итни мерки. Секоја таква мерка се проценува што поскоро за да се обезбеди оправданоста на нејзиното продолжување. Ако продолжувањето на мерките е оправдано, фитосанитарните мерки на земјата-увозник треба да се прилагодат, објават и да се стават на располагање на земјата-извозник.

10. Транзит

За пратката во транзит, во случај на неусогласеност со условите на земјата на транзит или било која преземана итна мерка, треба да се извести земјата-извозник. Доколку земјата на транзит смета дека неусогласеноста или новата или неочекувана фитосанитарна ситуација може да биде проблем за земјата на крајна дестинација, земјата на транзит треба да ја извести земјата на крајната дестинација. Земјата на крајна дестинација треба да направи копии од известувањата на секоја вклучена земја во транзит.

11. Реекспорт

Случаите поврзани со фитосанитарниот сертификат за реекспорт, одредбите кои се однесуваат на земјата-извозник се применуваат и за земјата реекспортер.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3502.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/2011, 136/2011, 79/2013), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр.94/2005, 43/2010, 9/12 и 13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, за определување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, за месец октомври 2013 година, на седницата одржана на 22 октомври 2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА - СКОПЈЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2013 ГОДИНА

Член 1

1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енергетските дејности дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец октомври 2013 година, се утврдува да изнесува 27,1423 ден/м³.

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 на овој член, содржани се:

2.1 Трошоци за набавка на природниот гас за месец октомври 2013 година, во износ од 22,5215 ден/м³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во износ од 0,2958 ден/м³, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас за месец октомври 2013 година („Службен весник на РМ“ бр. 141/13);

2.2 Цената за услугата пренос и управување со системот за пренос на природен гас, во износ од 1,2465 ден/м³, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас за месец октомври 2013 година („Службен весник на РМ“ бр. 141/13);

2.3 Цената за вршење на дејностите дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, во износ од 3,0785 ден/м³, утврдени со Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на тарифа за вршење на дејноста дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 11/13).

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е пресметена без данок на додадена вредност.

Член 2

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08 - 203/13

22 октомври 2013 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

3503.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013 и 91/2013) и член 95 од Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 54/2012, 138/2012, 164/2012, 57/2013, 64/2013 и 88/2013), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 15 август 2013 година донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ****Член 1**

Во Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 64/2013), членот 2 се менува и гласи:

„Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, при што образецот на Рецептот за пропишување на лек, образецот на Рецептот за пропишување на лек за странски осигуреник, образецот на Специјалистички - субспецијалистички упат - „Образец СУ“, образецот на Интер специјалистички упат - „Образец ИСУ“, образецот на Упатот за радиодијагностика 1 - „Образец РДУ -1“, образецот на Упатот за радиодијагностика 2 - „Образец РДУ -2“, образецот на Лабораториски упат -1 „Образец ЛУ-1“, образецот на Лабораториски упат -2 „Образец ЛУ-2“, образецот на Болнички упат „Образец БУ“ и образецот на Упатот за сервисни услуги – за хоспитализирани пациенти „Образец УСУ“, ќе се применуваат по истекот на 30 дена сметано од денот кога Министерството за здравство писмено ќе го известат Фондот дека се обезбедени соодветни технички услови за нивно реализирање.“

Член 2

Во Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 105/2013), членот 2 се менува и гласи:

„Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, при што образецот на Упатот за радиодијагностика 1 - „Образец РДУ -1“ и образецот на Упатот за радиодијагностика 2 - „Образец РДУ -2“, ќе се применуваат по истекот на 30 дена сметано од денот кога Министерството за здравство писмено ќе го известат Фондот дека се обезбедени соодветни технички услови за нивно реализирање.“

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-11252/4
15 август 2013 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Митевски, с.р.

3504.

Врз основа на член 29, а во врска со член 54 став 1 точка 10 и 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013 и 91/2013), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 15 август 2013 година донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ****Член 1**

Во Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 64/2013), во членот 11 ставот 2 се менува и гласи:

„Одредбите од член 1, член 3, член 4, член 5, член 6, член 7, член 8, член 9 и член 10 на овој Правилник ќе се применуваат по истекот на 30 дена сметано од денот кога Министерството за здравство писмено ќе го известат Фондот дека се обезбедени соодветни технички услови за нивно реализирање.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-11252/3
15 август 2013 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Митевски, с.р.

УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ

3505.

Врз основа на член 52 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11 и 69/13), Управата за семе и саден материјал во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го објавува запишувањето на сорти на земјоделски растенија во

НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА

Во Национална сортна листа се запишуваат следните сорти:

Вид на растение	Ознака на сортата	Година на воведување на сортата	Фирма односно име и презиме на одржувачот на сортата, односно застапникот
А. ЖИТНИ РАСТЕНИЈА			
A.1 Triticum sp. пченица	Линија-2 (бела)	2013	“Агроунија” ДООЕЛ, ул. “Илинденска” б.б. Општина Илинден Скопје
	Елпида	2013	Проф. д-р Јупчо Јанкуловски ул. “Скоевска” 74А Скопје
	Симонида	2013	“Институт за ратарство и повртарство” Нови Сад, Србија
	Амазон-150	2013	З.К. Пелагонија А.Д. Битола
			Проф. д-р Дане Бошев Скопје
Б. ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА			
Б.12 Nicotiana Tobacum L. Тутун	Прилеп-5	2013	Проф. д-р Симеон Карајанков Скопје
	П-65 Сик	2013	ЈНУ “Научен институт за тутун” Прилеп
	Вазна 2 Долги уши	2013	ЈНУ “Научен институт за тутун” Прилеп
	НС-72 ВИС	2013	ЈНУ “Научен институт за тутун” Прилеп
	Ориент тобако-3	2013	ЈНУ “Научен институт за тутун” Прилеп
Г. ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА			
Г.23 Lycopersicon lycopersicum L – домати	Amaneta F1	2013	Enza Zaden - Holland
	Viva F1	2013	“Рима Комерц” ДООЕЛ Струмица
	Tropical F1	2013	Nirit seeds - Izrael
	Sidra F1	2013	“Фитогард” Кавадарци
	Fenomen F1	2013	Nunhems B.V. Netherlands - Holland
	Rebus F1	2013	“Агро Јуником” ДООЕЛ, ул. “Првوماјска” б.б. Скопје
	Aksay	2013	“Институт за повртарство” Смедеревска Паланка, Србија
	Jumbo F1	2013	“Агропин” - Скопје
Г.14 Capsicum annuum L. – пиперка	Delfina	2013	“Superior” Velika Plana, Србија
	Dora	2013	“Агро-Микс” - Скопје
	Strizanka	2013	“Институт за повртарство” Смедеревска Паланка, Србија
	Dina F1	2013	“Агропин” - Скопје
	Edita F1	2013	“Агро ТПР” Германија
	Nemesis F1	2013	“Темпоратор” - Струмица
	Kiowa F1	2013	Enza Zaden - Holland
Г.18 Cucumis sativus L. краставица	Flamingo F1	2013	“Рима Комерц” ДООЕЛ Струмица
	Misir F1	2013	Enza Zaden - Holland
			“Рима Комерц” ДООЕЛ Струмица
			Nunhems B.V. Netherlands - Holland
			“Агро Јуником” ДООЕЛ, ул. “Првوماјска” б.б. Скопје
			“Superior” Velika Plana, Србија
			“Агро-Микс” - Скопје

Се продолжува запишувањето на сортите во Националната сортна листа:

Вид на растение	Ознака на сортата	Година на воведување на сортата	Фирма односно име и презиме на одржувачот на сортата, односно застапникот
А. ЖИТНИ РАСТЕНИЈА			
A.1 Triticum sp. пченица	Агроунија прима	2013	“Агроунија” ДООЕЛ, ул. “Илинденска” б.б. Општина Илинден Скопје
	Олга	2013	“Агроунија” ДООЕЛ, ул. “Илинденска” б.б. Општина Илинден Скопје
	Осатка	2013	“Агроунија” ДООЕЛ, ул. “Илинденска” б.б. Општина Илинден Скопје
	Победа	2013	“Институт за ратарство и повратарство” Нови Сад, Србија З.К. Пелагонија А.Д. Битола
	Лепокласа	2013	Институт ПКБ, Србија “Агрохемија”- ДООЕЛ, ул. “Рузвелтова” бр.22, Скопје
	Подобрена оровчанка	2013	“Агроунија” ДООЕЛ, ул. “Илинденска” б.б. Општина Илинден Скопје
	Бистра	2013	Агроком – Сокол ДООЕЛ Велес ул. „Јане Сандански“ бр.37 Велес
Г. ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА			
Г.23 Lycopersicon lycopersicum L. – домати	Belle F1	2013	Enza Zaden - Holland “Рима Комерц” ДООЕЛ Струмица
	Melodia F1	2013	Monsanto - Holland “Агрохемија”- ДООЕЛ, ул. “Рузвелтова” бр.22, Скопје
	Birgitta F1	2013	Monsanto - Holland “Агрохемија”- ДООЕЛ, ул. “Рузвелтова” бр.22, Скопје
Г.18 Cucumis sativus L. краставица	Kalunga F1	2013	Enza Zaden - Holland “Рима Комерц” ДООЕЛ Струмица
	Jazzier F1	2013	Enza Zaden - Holland “Рима Комерц” ДООЕЛ Струмица
	Pontia F1	2013	Enza Zaden - Holland “Рима Комерц” ДООЕЛ Струмица
Г.14 Capsicum annum L. – пиперка	Inferno F1	2013	Monsanto - Holland “Агрохемија”- ДООЕЛ, ул. “Рузвелтова” бр.22, Скопје

Бр. 18-345/1
21 октомври 2013 година
Скопје

Директор,
м-р **Менсур Камбери, с.р.**

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ**3506.**

Врз основа на член 70 став 4 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/100 и 18/11), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ
И ОПАСНИ МАТЕРИИ

Член 1

Во Правилникот за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи („Службен весник на РМ“ бр. 32/11) во членот 43 по ставот 10 се додаваат два нови става 11 и 12, кои гласат:

“По исклучок од ставот 2 на овој член, за катни гаражи во кои возилата се подигаат со лифтови не е потребно да се обезбедуваат посебен влез и излез, за влегување и излегување на возилата.

За катни гаражи во кои возилата се подигаат со лифтови, всисувачката моќ на вентилационите уреди во зоната на лифтовите треба да се зголеми за 50% во однос на утврдените потреби согласно важечките технички нормативи и стандарди, од областа на вентилација на просторот.”

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-3321/1
22 октомври 2013 година
Скопје

Дирекција за заштита и спасување
Директор,
м-р **Шабан Салиу**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: **ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ**, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013145